



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
ЗА 2023 ГОДИНА НА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА НА РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ

01 2024 04 17

Скопје, јуни 2025 година

Резиме

Извршивме ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на политичката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија, на сметката за редовно работење за 2023 година.

Со извршената ревизија, изразивме мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи за 2023 година и мислење без резерва за усогласеност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Извршена е ревизија за 2021 година и издаден е Конечен извештај за финансиските извештаи со ревизија на усогласеност на Социјалдемократски сојуз на Македонија, сметка за редовно работење и изразено е мислење со резерва. Во 2023 година извршена е ревизија на спроведување на дадените препораки содржани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи со ревизија на усогласеност за 2021 година, сметка за редовно работење, при што е утврдено дека од дадените 2 (две) препораки, спроведувањето на 1 (една) препорака е во тек и 1 (една) препорака не е спроведена.

Со ревизијата утврдивме дека за дел од градежните објекти, наследени од правниот субјект претходник на партијата не е решен сопственичкиот статус, поради што истите не се воведени во евиденцијата кај надлежната агенција и во сметководствената евиденција на партијата, за која состојба овластениот државен ревизор известил и во Конечните извештаи за претходни години.

За утврдената состојба дадена е препорака до одговорните лица во партијата со цел преземање мерки за надминување на истата.

Во делот на нагласување на прашања истакнуваме дека во 2023 година политичката партија нема остварено приходи од членарини.

Во делот на Останати прашања известуваме за слабости во законската регулатива, за кои во повеќе наврати Државниот завод за ревизија обелодени преку своите годишни извештаи, а кои се однесуваат на потребата да се:

- преиспита член 83 став 2 од Изборниот законик во делот на финансирањето на изборната кампања со средства од редовната сметка на политичката партија, во врска со член 88 од Изборниот законик;
- донесат поконкретни насоки за регулирање на начинот на плаќање, уплата и евидентирање на членарината како извор на финансирање на политичките партии со цел еднообразност во начинот на нивното сметководствено евидентирање и потврдување на законски утврдениот лимит за секој член одделно;
- доуреди законската регулатива во делот на утврдување на роковите за одделни активности поврзани со начинот на планирање, распределба и исплата на средствата од редовно годишно финансирање на политичките партии;

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- преземат активности за изменување и дополнување на подзаконските акти со кои се уредува начинот на водење на сметководството на непрофитните организации, со кои ќе се обезбеди доследно почитување на сметководственото начело на „модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции”.

Надлежните органи потребно е да преземат активности за надминување на утврдените системски слабости.

Од страна на одговорното лице на субјектот, не се добиени забелешки на Нацрт извештајот број 13 – 36/2 од 16.05.2025 година.

СОДРЖИНА

Опис		Страна
1.	Вовед	1
2.	Мислење на ревизијата	2
3.	Основ за изразување на мислење	2
3.1.	Основ за мислење за финансиски извештаи	3
4.	Нагласување на прашања	3
5.	Останати прашања	4
6.	Законска основа за ревизијата и временски период	7
7.	Опфат и ограничувања	7
8.	Одговорност за финансиски извештаи	7
9.	Одговорност на ревизорите	8
10.	Одговор на ревидираниот субјект	9
Финансиски извештаи за 2023 година		
Биланс на приходи и расходи		10
Биланс на состојба		11
Преглед на промени на извори на капиталните средства		12
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи		
Вовед		13
Сметководствени политики		14
Образложенија кон финансиските извештаи		17

Список на кратенки

ДИК	Државна изборна комисија
ПП	Политичка партија
СДСМ	Социјалдемократски сојуз на Македонија



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број:13-36/5

Дата: 27.06.2025

1. Вовед

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е самостојна политичка партија на слободни и одговорни членови кои дејствуваат заради остварување на основни политички начела и цели преку демократско формирање и изразување на политичката волја со учество на избори, како и на друг демократски начин.

ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија – СДСМ е основана на 21 април 1991 година на 11 Конгрес на Сојуз на комунистите на Македонија – Партија за демократска преобразба (СКМ-ПДП) кога врз основа на иницијативата на претседателството на ЦК СКМ-ПДП од 14 февруари 1991 година и предлогот на Централниот Комитет на 23 февруари 1991 година е донесена и одлуката за промена на името од СКМ-ПДП во СДСМ. При формирањето, партијата е запишана со Решение¹ на Собрание на Град Скопје Градскиот секретаријат за внатрешни работи Скопје во регистарот на општествените организации – здруженија на граѓани под реден број 1276 и во Основен суд Скопје I Скопје под Рег. број 9.

Согласно Законот за политичките партии² и Законот за судовите³, во континуитет ПП СДСМ секој четири години врши пререгистрација и упис во Регистарот на политички партии при Основен суд Скопје II-Скопје. Во 2023 година, во судскиот регистар на ПП со Решение⁴ извршено е последно усогласување – пререгистрација на ПП СДСМ.

Основањето, работењето и финансиското и материјалното работење на партијата е јавно. ПП е непрофитна организација. Нејзини основни акти се Статутот и Програмата.

Политичката партија се финансира од јавни и приватни извори на финансирање согласно Законот на финансирање на политичките партии⁵. Во својата внатрешна организација партијата има формирано партиско истражувачко-аналитички центар кој се финансира и работи на начин утврден со закон⁶.

¹ УП бр.38/6404/1 од 05.07.1990 година

² Сл. весник на Република Македонија бр.76/2004, 5/2007, 8/2007, 5/2008, 23/13, 4/2014 и 236/2022

³ Сл. весник на Република Македонија бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 39/2012, 83/2018, 198/2018 и 96/2018

⁴ РПП број 4/23 од 10.02.2023 година

⁵ Сл. весник на Република Македонија бр. 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 148/2011, 142/2012, 23/2013, 140/2018 и Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 294/2020

⁶ Закон за партиски истражувачко-аналитички центри Сл.весник на Република Македонија бр.23/13 и 15/15

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

1

1. _____
2. _____

2. Мислење на ревизијата

Извршивме ревизија на:

- финансиските извештаи од страна 10 до страна 12 на ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија, на сметката за редовно работење, за 2023 година, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходите и расходите за годината која завршува со тој датум, преглед на промени на извори на капиталните средства, применетите сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи и
- усогласеноста на активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија за 2023 година, на сметката за редовно работење, со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, освен за изнесеното во точка 3.1. финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија за 2023 година, сметка за редовно работење како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи на ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија за 2023 година, на сметката за редовно работење, во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

3. Основ за изразување на мислење

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI) и Кодекс на етика на Државниот завод за ревизија. Одговорностите согласно ISSAI се опишани во делот на Одговорност на ревизорите за ревизијата на финансиски извештаи заедно со ревизија на усогласеност.

Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме обезбедено се доволни и соодветни за да обезбедат основ за нашето ревизорско мислење.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

2

3.1. Основ за мислење за финансиски извештаи

3.1.1. Во конечните извештаи на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ПП СДСМ за претходни години, известивме дека за дел од објектите⁷ кои партијата ги користи, а ги има наследено од правен субјект нејзин претходник, партијата нема обезбедено имотни листови за регулирање на правото на сопственост и дека се преземаат активности за уредување на правото на сопственост над овие објекти. Имено, ангажиран е адвокат кој презема дејствија за вештачење на вешти лица од област на градежништво и геодезија и по добивање на вештите наоди и мислења ќе биде поднесена тужба за утврдување на право на сопственост⁸. И покрај преземање на активности, сеуште не се обезбедени документи за сопственост, поради што не е извршено нивно запишување во Агенцијата за катастар на недвижности, не е проценета нивната вредност и не се евидентирани во деловните книги, согласно одредбите на Законот за сметководство на непрофитните организации и Законот за сопственост и други стварни права, што влијае на искажаната вредност на позицијата на постојаните средства во Билансот на состојба.

Препорака:

Одговорното лице на партијата да продолжи со активностите за утврдување на сопственоста на објектите кои се користат, нивно запишување во Агенцијата за катастар на недвижности и соодветно евидентирање во деловните книги на партијата.

4. Нагласување на прашања

4.1. Со одредбите на член 13 од Законот за финансирање на политичките партии, уредени се приватните извори на финансирање на политичките партии. Членарината претставува редовен износ на средства, кој членот на политичката партија го плаќа годишно согласно со актите на партијата. Согласно член 14 од наведениот закон, износот на членарината за период од една година на секој член поединечно не смее да биде повисок од една просечна исплатена нето плата во Републиката во претходната година, што ја објавува Државниот завод за статистика. Во 2023 година, ПП СДСМ има остварено вкупни приходи во износ од 119.389 илјади денари од кои 73% или 86.673 илјади денари се приходи од буџетот на државата добиени согласно решенија⁹ на Министерството за правда. Во 2023 година партијата нема остварено приходи по основ на членарини.

⁷ Објект во Тетово, Куманово, Кисела Вода, Центар, Винаца, Кочани и Демир Хисар

⁸ За објект во општина Куманово

⁹ бр.11-1356/2023 од 11.05.2023 за исплата на финансиски средства за редовно годишно финансирање за 2023 година на СДСМ и бр.11-1409/2023 од 11.05.2023 за исплата на финансиски средства за редовно годишно финансирање за 2023 година на СДСМ за ПИАЦ

5. Останати прашања

Државниот завод за ревизија во изминатиот период во континуитет во конечните ревизорски извештаи за извршени ревизии на регуларност на ПП и на сметките на учесниците во изборните кампањи известува за утврдени слабости во Законот за финансирање на политичките партии и Изборниот законик за кои е потребно доуредување, а се однесуваат на:

- 5.1. Согласно член 9 од Законот за финансирањето на политичките партии, политичките партии средствата за годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија можат да ги користат исклучиво за остварување на своите цели утврдени со закон, статут и други акти на партијата.

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во 2020 година¹⁰, во член 83 став 2 уредено е дека изборната кампања може да се финансира, меѓу другите извори и од средства од редовната сметка на политичката партија. Имајќи ја предвид оваа одредба, укажуваме дека дадена е законска можност, средствата добиени од Буџетот на Република Северна Македонија за финансирање на редовното работење на политичките партии да се прелеваат како финансиски средства со кои ќе се покриваат трошоци на учесниците во изборните кампањи, што може да доведе до финансирање на изборната кампања со средства од Буџетот на државата во повисок износ од утврдениот во членот 88 од Изборниот законик согласно кои „средствата за спроведување на изборите се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и со нив располага Државната изборна комисија“. Во истиот член е уредено дека две третини од средствата наменети за изборите служат за покривање на трошоците поврзани со изборните дејствија на органите за спроведување на изборите, а една третина од средствата служи за покривање на дел од трошоците што ги направиле учесниците во изборната кампања чии кандидати се избрани. Имајќи го во предвид наведеното ревизијата смета дека потребно е да се преиспита член 83 став 2 од Изборниот законик во делот на финансирање на изборната кампања со средства од редовната сметка на политичката партија.

- 5.2. Согласно членот 13 од Законот за финансирање на политичките партии, членарината е предвидена како дел од приватни извори на финансирање на политичките партии. Членарината претставува редовен износ на средства кој членот на партијата го плаќа годишно согласно со актите на партијата. Овој износ поединечно по член, согласно член 14 од истиот закон, за период од една година „не смее да биде повисок од една просечна исплатена нето плата во Републиката во претходната година, што ја објавува Државниот завод за статистика“. Приходите од членарина кај дел од партиите, се регулирани со интерни акти каде се пропишани висината на членарината, начинот на плаќање и уплата, како и начинот на нивното евидентирање во деловните книги.

¹⁰ Службен весник на Република Северна Македонија бр.42/20

Имајќи ги во предвид одредбите на член 33 став 2 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик¹¹ со кој како извор на финансирање на изборната кампања е утврдена и „членарина на политичка партија“, од една страна и не секогаш воспоставена целосна и соодветна евиденција во деловните книги за висината на членарината по член на партијата за соодветен известувачки период, вкупните приходи на име членарина за соодветен известувачки период и висината на пренесените средства од редовната сметка на сметката за изборна кампања за одреден изборен процес од друга страна упатува на потребата од доуредување на наведената состојба.

Заради воедначено постапување кај сите политички субјекти, ревизијата смета дека е потребно надлежните органи да донесат поконкретни насоки за регулирање на начинот на плаќање, уплата, евидентирање на членарината, со цел еднообразност во начинот на нивното сметководствено евидентирање и потврдување на законски утврдениот лимит за секој член одделно.

- 5.3. Со Законот за финансирање на политичките партии се уредува начинот на планирање, распределба и исплата на средствата за редовно годишно финансирање на ПП од Буџетот на државата, и тоа: 30% од средствата се распоредуваат подеднакво на сите ПП кои освоиле најмалку 1% од гласовите на избирачите на последните избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, на државно ниво или на последните локални избори во единицата за локална самоуправа, а 70% се распоредуваат на ПП чии што кандидати се избрани за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, сразмерно со бројот на избрани пратеници и на ПП чии што кандидати се избрани за советници на последните локални избори, сразмерно со бројот на избрани советници.

Согласно законот, ДИК е должна да достави до Министерството за правда листа на ПП кои освоиле најмалку 1% од гласовите на избирачите на последните одржани избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, на државно ниво или на последните одржани локални избори во секоја општина и во Град Скопје, на ниво на општина односно на ниво на Град Скопје. По доставување на наведените податоци, од страна на Министерството за правда се донесува Решение за распоредување на средства за финансирање на ПП од Буџетот на Република Северна Македонија по чие изготвување се врши исплата на средствата.

Во законот не е пропишан рок во кој Министерството за правда треба да донесе одлука за распоредување/исплаќање на средствата за ПП во текот на годината и рок во кој ДИК треба да ја достави листата на ПП кои добиле најмалку 1 % од гласовите на изборите за пратеници во Собранието на државно ниво или на последните локални избори како и листата до Министерството за правда на пратеници од ПП избрани за Собранието на државно ниво и листа на советници од ПП избрани на локалните избори на државно ниво.

¹¹ Службен весник на Република Северна Македонија бр. 42/2020

Наведената состојба предизвикува ПП да не можат да ги планираат приходите од Буџетот на Република Северна Македонија, да ги усогласат планираните активности со изворите на средства, ниту пак да ги внесат во сметководствените книги и да преземат мерки за наплата на побарувањата од Министерството за правда.

Потребно е надлежните органи да преземат активности за доуредување на законската регулатива во делот на утврдување на временската рамка за наведените активности.

5.4. Во Конечните извештаи за извршените ревизии на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на политичките партии во минати години, овластениот државен ревизор извести дека водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи и доставувањето на финансиските извештаи на политичките партии се уредени со Законот за сметководството за непрофитните организации¹², за кој е потребно надлежните институции да преземат активности за изменување и дополнување, и тоа:

- Согласно член 13 од наведениот закон признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции, што значи дека приходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Имено, приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно и постапувањето при евидентирањето на истите кај ПП е еднообразно, додека под критериумот расположливост на приходите/расходите во пресметковниот период се подразбира дека истите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период **или** во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и да служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Поради наведените алтернативни критериуми за расположливоста на приходите (сврзникот „или“) ревизијата смета дека надлежните органи потребно е да донесат поконкретни насоки во однос на рокот на нивната расположливост и евидентирање.

- За воспоставување на сметководствената евиденција кај непрофитните организации и обрасците за подготвување на финансиските извештаи донесени се подзаконски акти и тоа:
 - ✓ Правилник за содржината на одделни сметки во сметковниот план на непрофитните организации¹³ и
 - ✓ Правилник за сметковниот план и билансите на непрофитните

¹² Службен весник на Република Македонија бр. 24/03, 17/11 и 154/15

¹³ „Службен весник на Република Македонија“, број 117/05

организации¹⁴.

Во наведените правилници, пропишани се сметки и позиции кои не бараат одлив на парични средства односно истите претставуваат пресметковни позиции и нивното признавање се темели на сметководственото начело на „пресметковна основа“.

Надлежното министерство потребно е да преземе активности за изменување и дополнување на наведените подзаконски акти, со кои ќе се обезбеди доследно почитување на сметководственото начело на „модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции“.

6. Законска основа за ревизијата и временски период

Ревизијата на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2024 година, согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

Ревизијата е планирана и извршена во периодот од 20.01.2025 до 20.02.2025 година кај ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија од тим на Државниот завод за ревизија.

Од страна на Државниот завод за ревизија извршена е ревизија за 2021 година и издаден е извештај за финансиските извештаи со ревизија на усогласеност на ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија, за сметка на редовно работење и е изразено мислење со резерва.

7. Опфат и ограничувања

Нема ограничувања во опфатот на ревизијата.

8. Одговорност за финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одговорност на раководството на ПП СДСМ, застапувано од:

- Д-р Димитар Ковачевски, претседател од 21.12.2021 година.

Оваа одговорност вклучува изготвување, имплементација и одржување на внатрешна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлексирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

¹⁴ „Службен весник на Република Македонија“, број 117/05, 11/06

9. Одговорност на ревизорите

Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

Разумно уверување е високо ниво на увереност, но тоа не е гаранција дека при извршената ревизија согласно со ISSAI секогаш ќе бидат откриени сите материјално погрешни прикажувања кога таквите постојат, како и сите грешки и неусогласености со закони и прописи. Погрешните прикажувања може да се резултат на измама или грешка и се сметаат за материјално значајни, ако поединечно или во вкупен износ, можат да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи на политичката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија, врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и расходите се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на внатрешните контроли. Ревизијата

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

8

1. _____
2. _____

исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на одговорното лице на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Комуницираме со оние кои се одговорни за управувањето во врска со планираниот опфат и временски распоред на ревизијата и значајните наоди во ревизијата, вклучувајќи ги и сите значајни недостатоци во внатрешната контрола што сме ги утврдиле во текот на ревизијата.

10. Одговор на ревидираниот субјект

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на ПП Социјалдемократски сојуз на Македонија-СДСМ одржан на ден 27.03.2025 година, за кои дадоа свои коментари и објаснување.

Од страна на одговорното лице на субјектот, не се добиени забелешки на Нацрт извештајот број 13 – 36/2 од 16.05.2025 година.

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА-СДСМ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Политичка партија СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023 ГОДИНА

Опис на позицијата	Образложение	во 000 ден.	
		2023	2022
Приходи			
Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	3.1.1.	91.560	92.058
Други приходи	3.1.2.	0	372
Пренесен дел од вишок на приходи од претходна година	3.1.3.	27.666	3.491
Вонредни приходи	3.1.4.	163	106
Вкупно приходи		119.389	96.027
Расходи			
Расходи, материјални расходи, услуги и амортизација	3.2.1.	39.318	41.764
Други расходи	3.2.2.	10.796	6.559
Пренесени средства	3.2.3.	2.002	3.845
Капитални и други средства	3.2.4.	172	638
Плати и надомест на плати	3.2.5.	13.832	15.350
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	3.2.6.	329	205
Вкупно расходи		66.449	68.361
Суфицит (вишок) на приходи		52.940	27.666

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

10

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА-СДСМ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Политичка партија СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2023 ГОДИНА

Опис на позицијата	Образложение	во 000 ден.	
		2023	2022
Актива			
Тековни средства			
Парични средства	4.1.1.	53.226	27.806
Купувачи во земјата	4.1.2.	401	401
Краткорочни финансиски побарувања	4.1.3.	35	36
Активни временски разграничувања	4.1.4.	25.909	36.045
Вкупно тековни средства		79.571	64.288
Капитални средства и долгорочни пласмани			
Капитални (материјални) средства	4.2.1.	164.390	167.406
Вкупно капитални средства		164.390	167.406
Вкупна актива		243.961	231.694
Пасива			
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	6.866	8.242
Пасивни временски разграничувања	4.3.2.	53.376	28.104
Обврски по краткорочни кредити и заеми	4.3.3.	286	139
Вкупно краткорочни обврски		60.528	36.485
Обврски по долгорочни кредити и заеми	4.4.	19.043	27.803
Извори на деловни средства			
Извори на капитални средства	4.5.1.	164.390	167.406
Ревалоризациона резерва		0	0
Вкупно извори на капитални средства		164.390	167.406
Вкупна пасива		243.961	231.694

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

11

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА-СДСМ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Политичка партија СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕГЛЕД

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИТЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНА

во 000 ден.			
О П И С	Деловен фонд	Останат капитал (залихите на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар и хартии од вредност)	Вкупно
Состојба 01.01.2023 година	167.406	-	167.406
Зголемување по основ на:	425	222	647
Набавки	425	222	647
Намалување по основ на:	3.441	222	3.663
Амортизација	3.441	222	3.663
Состојба 31.12.2023 година	164.390	-	164.390

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

12